

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 август 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Славе Јанковски од Крива Паланка УП2 09-164/21 од 8 јули 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-115 од 14 јуни 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-115 од 14 јуни 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Славе Јанковски од Крива Паланка до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-164/21 од 8 јули 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-115 од 14 јуни 2021 година на КЕЦ Кратово, поради непостоење на технички услови за приклучок за пумпа за наводнување на нива во с. Псача, Ранковце.

Жалителот потенцира дека на околу 55 метри има до парцелата има нисконапонска мрежа. Според Електродистрибуција, во близина има само приватна ТС и НН мрежа пуштена од неа.

На седницата на 28 јули 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-164/21 од 8 јули 2021 година со прилог:

-Приговор

-Имотен лист бр. 209 за повеќе КП, КО Псача

-Извод од катастарски план

-Потврда дека КП 1956, запишана во ИЛ 209, КО Псача е земјоделско земјиште зафатено со Општ акт за с. Псача издадена од Општина Ранковце

-РОБСП 11-115 од 14 јуни 2021 на КЕЦ Кратово

-БСП-1 образец од 9 јуни 2021 година

-Извод од план

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави нова ГИС скица со прецизно образложение за објектот на жалителот, потенцијални баратели на приклучок во околината, нисконапонска мрежа и трафостаницата во нивна сопственост, при што на 10 август беа доставени сите побарани докази, а на 17 август 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–164/21
19 август 2021 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi